



**НЕОГРАНИЧЕНИ  
МОЖНОСТИ**

## Банкарски комерцијалист за личен третман

### Направете го следниот чекор во Вашата кариера.

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Република Северна Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија.

Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти во Службата за мали и средни претпријатија го зајакнува својот тим на успешни професионалци и Ве мотивираат да им се придружите и заедно да ги споделувате секојдневните предизвици во окружување каде главен фокус е управувањето со динамичните процеси, обезбедување на постојана насоченост кон клиенти како и континуирано зголемување на клиентската база на Банката во сегментот на кредитирање на мали и средни претпријатија.

Доколку сакате да бидете дел од тимот и имате амбиција за унапредување на Вашата кариера, Ве мотивираме да се пријавите на отворената работна позиција.

#### Работни цели:

- Промовирање, понуда и продажба на банкарски и финансиски продукти и услуги на правни лица;
- Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
- Обработка на доставени барања за кредитна изложеност врз база на претходно изготвена финансиска и кредитна анализа;
- Управување со целокупното портфолио на клиентите;
- Следење и грижа за работењето на клиентите и наплата на нивните побарувања;

#### Потребен профил:

- Универзитетско образование;
- Најмалку 1 година работно искуство во сегментот за работа со корпоративни клиенти;
- Одлично познавање на англиски јазик (усна и писмена комуникација);
- Напредно користење на MS Office;
- Високо развиени аналитички, комуникациски и организациски вештини;
- Способност за креативно и иновативно размислување;
- Високо развиен тимски дух и самоиницијативност.

#### Мотив да ни се придружите:

- Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;
- Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
- Континуирани обуки и индивидуален кариерен развој;
- Учество во групациски корпоративни проекти;
- Конкурентен пакет на плата и надоместоци;
- Приватно здравствено осигурување.

Заинтересираните кандидати своите кратки биографии (CV) можат да ги достават на следниот [линк](#) со избирање на соодветната работната позиција или на [nlbkarijera@nlb.mk](mailto:nlbkarijera@nlb.mk) со назнака за Банкарски комерцијалист за личен третман, најдоцна до 20.05.2022 година.

Кандидатите кои влегуваат во потесен избор ќе бидат контактирани за вклучување во процесот на селекција.

За сè што следи.

**NLB Banka**